

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 189

13 септември 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2970. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.....	3	2976. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	4
2971. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	3	2977. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
2972. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за заштита на културното наследство на територијата на Општина Дебар „Деборус“ - Дебар.....	3	2978. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
2973. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	3	2979. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
2974. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	4	2980. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
2975. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	4	2981. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6

	Стр.		Стр.
2982. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6	2996. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Детска градинка „Амичи“ – Кочани.....	11
2983. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6	2997. Одлука за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца – Детска градинка „Тиа“ во Тетово.....	12
2984. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6	2998. Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, меѓународното здружение за развој, меѓународната финансиска корпорација и мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите.....	12
2985. Одлука за продажба на недвижна ствар во Кичево.....	7	2999. Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој.....	12
2986. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци.....	7	3000. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан.....	13
2987. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	7	3001. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2019 година.....	13
2988. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	8	3002. Програма за изменување и дополнување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година.....	13
2989. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.....	8	3003. Правилник за изменување на правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природните извори на ароми(*).....	14
2990. Одлука за продажба на движна ствар.....	8	3004. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло.....	17
2991. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена Б5-хотелски комплекс КО Свети Николе, Општина Свети Николе.....	9	3005. Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.....	28
2992. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супроструктура (производство на електрична енергија-термоелектрана на биомаса и биогаз) КО Оздолени, Општина Дебница.....	9	Огласен дел.....	1-84
2993. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	10		
2994. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	10		
2995. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Детска градинка „Ујет“ – Скопје.....	10		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2970.

Врз основа на членот 16 став (3) од Законот за високото образование (*) („Службен весник на Република Македонија“ број 82/18) Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

1. Собранието на Република Северна Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4964/1
11 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2971.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРА- БОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за локална самоуправа, да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување

на клима уреди во Министерството за локална самоуправа бр. 02-2042/5 од 2.11.2018 година, донесена од министерот за локална самоуправа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10268/1-18
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2972.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД- ВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИ- ТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИ- ТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР „ДЕБОРУС“ - ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на Здружението за заштита на културното наследство на територијата на Општина Дебар „Деборус“ - Дебар, се дава на трајно користење, без надомест недвижна ствар - објект - зграда бр. 1, влез бр. 1, кат приземје, со површина од 68 м², која се наоѓа на КП бр. 497/1, КО Цепиште, запишана во Имотен лист бр. 40, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3651/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2973.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 18668, ул. „Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 69 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6129/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2974.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.18668, ул. „Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 8, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 17 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6133/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2975.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 26229/1, ул.„Доне Божинов“ бб, КО Куманово и тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6137/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2976.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП. бр. 18668, ул. „Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 6, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 34 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6139/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2977.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 26229/1, ул. „Доне Божинов“ бб, КО Куманово и тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 11 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6141/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2978.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 26229/1, ул. „Доне Божинов“ бб, КО Куманово и тоа зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен

дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 11 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6142/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2979.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 26229/1, ул. „Доне Божинов“ бб Куманово, КО Куманово и тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 11 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6143/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2980.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 13654/12, ул. „Октомвриска револуција“ бб, КО Куманово и тоа

зграда 3, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6144/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2981.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.17877, ул. „3-та Македонска Ударна Бригада“ бб, КО Куманово и тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 53м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6145/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2982.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.18668, ул. „Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 5, наме-

на на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 17 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6149/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2983.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.13654/12, ул.„Октомвриска Револуција“ бб, КО Куманово и тоа зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6151/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2984.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.18668, ул. „Браќа Рибар“ бб, КО Куманово и тоа зграда 9, наме-

на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 17м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6152/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2985.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КИЧЕВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар во Кичево, сопственост на Република Северна Македонија – корисник Министерство за финансии, која се наоѓа на КП бр.2713/2, бул. „Ослободување“ бб. и тоа: зграда 1, намена на зграда - деловна зграда вон стопанство, влез 1, кат ПО, со внатрешна површина од 693 м2, запишана во Имотен лист бр.23632, за КО Кичево 4.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ/ЕЛ5-82/2019 од 3.6.2019 година, во која проценетата вредност на недвижната ствар изнесува 5.165.508,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност на недвижната ствар и истата изнесува 5.165.508,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6335/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2986.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое претставува дел од КП.бр. 11324 со површина од 367 м2, градежно изградено земјиште, дел од КП.бр. 11324 со површина од 120 м2, земјиште под зграда 1, дел од КП.бр. 11324 со површина од 113 м2, земјиште под зграда 2, дел од КП.бр. 11324 со површина од 15 м2, земјиште под зграда 3, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.4273 и дел од КП.бр. 11323 со површина од 13 м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр. 16470 со површина од 26 м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр. 16469 со површина од 19 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кавадарци 2, запишани во Имотен лист бр.2 односно со вкупна површина од 673м2 согласно Извод од Детален Урбанистички План Кавадарци, број 15-сл. од 19.2.2019 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Кавадарци бр.01-996/1 од 5.4.1976 година, за изградба на објект со намена-пожарна.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6404/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2987.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.566/4, КО Карпош, на Бул.8-ми Септември бб, и тоа зграда 2, влез 1, кат приземје, намена на зграда ДЗ-10, намена на посебен дел од зграда Т, во вкупна површина од 1459 м2 во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6409/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2988.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви согласно Одлуката за усвојување на Извештајот од извршениот вонреден делумен попис во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. 03-832/5 од 7.8.2019 година донесена од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6462/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2989.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Вид на ствар	Национален идентификатор	Државен идентификатор	Сопственик	Местоположба	Година на припадност	Број на ствар
1	Пополна	03.1.0001	03.1.0001/01	МОН	Јасен	1990	1
2	Пополна	03.1.0002	03.1.0002/01	МОН	Јасен	1990	1
3	Пополна	03.1.0003	03.1.0003/01	МОН	Јасен	1990	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6464/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2990.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар – моторно возило сопственост на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со следните карактеристики и тоа:

- патничко моторно возило,
- марка Ford,
- тип FOCUS,
- број на шасија EFOFXXWPDF2T46359,
- број на мотор: 2T46359,
- зафатнина на мотор 1596 см3,
- сила на мотор 74 KW,
- година на производство 2002,
- боја на каросерија црна /20,
- со регистарски број: SK 193 LN.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења бр. СВ V 182/19 од 9.8.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар од член 1 од оваа одлука на износ од 22.800,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 22.800,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6465/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2991.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

изградба на комплекс со основна класа на намена Б5-хотелски комплекс КО Свети Николе, Општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8617 м2 ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
73191	Свети Николе	Долни Левади	Лозје	1
73192	Свети Николе	Долни Левади	Овощници	2
73193	Свети Николе	Долни Левади	Нива	2
73194	Свети Николе	Долни Левади	Нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот офер:				9678,7м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6490/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2992.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА-ТЕРМОЕЛЕКТРАНА НА БИОМАСА И БИОГАС) КО ОЗДОЛЕНИ, ОПШТИНА ДЕБРИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (производство на електрична енергија-термоелектрана на биомаса и биогаз) КО Оздолени, Општина Дебрица.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
1556/1	Ордолен	Резија	нива	7
1556/2	Ордолен	Резија	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2367m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6505/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2993.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 101/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на правата на недвижности сопственост на Република Северна Македонија и тоа објект и земјиште кои се наоѓаат на ул. Рампо Левката во Прилеп, КП 13641, КО Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6519/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2994.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 101/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на правата на недвижности сопственост на Република Северна Македонија и тоа објект и земјиште кои се наоѓаат на ул. Рампо Левката во Прилеп, КП 13643, КО Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6519/2
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2995.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА „УЈЕТ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватна установа за деца - Детска градинка „Ујет“ од Скопје, со седиште на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 84, Општина Бутел.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Сузана Сали - Мертези со живеалиште на ул. „Дижонска 9“ бр. 4 во Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско - рекреативни, културно - забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, односно до поаѓање во основно училиште, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни, стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 84, општина Бутел во Скопје со површина од 200 м², како и отворен дел кој ќе се користи како површина за игра на деца на отворено од 50 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 45 деца, организирани во две згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо. За децата на припадниците на другите заедници воспитно - образовните активности ќе се изведуваат на јазикот на соодветната заедница за група деца, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6535/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2996.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА „АМИЧИ“ – КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватна установа за деца - Детска градинка „Амичи“ од Кочани, со седиште на ул. „Стево Теодосиевски“ бр. 19-1/1.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Тодорка Таковска со живеалиште на ул. „Раде Кратовче“ бр. 106 во Кочани.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско - рекреативни, културно - забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, односно до вклучување во основното образование, како и престој и исхрана за децата над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни, стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. „Стево Теодосиевски“ бр. 19-1/1 во Кочани со површина од 274 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 50 деца, организирани во три згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6537/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2997.

Врз основа на член 111, алинеја 3 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА „ТИА“ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се одзема одобрението за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Ти“ во Тетово, со седиште на ул. „Јован Ончевски“ бр.26 во Тетово, дадено со Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка „ТиА“ во Тетово бр. 42-6987/1 од 28 јули 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6602/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2998.

Врз основа на член 6 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА БАНКА - МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

1. За гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, се именува д-р Нина Ангеловска, министер за финансии.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за именување на гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, бр. 44-2627/1 од 13.6.2017 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6810/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2999.

Врз основа на член 6 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Член 1

За гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој се именува д-р Нина Ангеловска, министер за финансии.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за именување на гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој, бр. 44-2628/1 од 13.6.2017 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6873/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3000.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДАН****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Република Азербејџан, до 90 дена во текот на 180 дена, во периодот од 16 септември 2019 година до 15 март 2020 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6877/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3001.

Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА ЗА 2019 ГОДИНА****Член 1**

Во Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2019), во член 2 во ставот 1, износот „30.000.000“ се заменува со износот „300.000“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6724/1
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3002.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАКИНСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА****I**

Во Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2019), во Делот II во воведната реченица износот „ 50.000.000,00“ се заменува со износот „ 79.700.00,00“.

Во точката 1 износот „ 5.000.000,00“ се заменува со износот „ 10.000.00,00“.

Во точката 2 износот „ 25.000.000,00“ се заменува со износот „ 39.700.00,00“.

Точката 3 се менува и гласи:

„ 3. надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домаќинствата до 50%, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2019 година, во вкупен износ од 30.000.000 денари.“.

II

Во Делот V во воведната реченица по зборот „програма“ се додаваат зборовите „во износ од 15.000.000,00 денари“.

По точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3 кои гласат:

„ 2. Надоместокот на дел од средствата за купување печки на пелети од дел II точка 3 од оваа програма во износ од 15.000.000, 00 денари ќе го остварат лицата со ниски примања (во натамошниот текст: ранливи потрошувачи) кои треба да се вработени или едниот брачен другар да е вработен и нивните месечни примања во семејството да не го надминуваат нето приhodот од 30.000,00 денари.

Правото на надоместок ранливите потрошувачи ќе го остварат доколку:

а) досега не користеле средства од Буџетот на Република Северна Македонија за купување печки на пелети во својот дом и

б) имаат купено во своите домови печки на пелети по денот на објавување на Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk;

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на печки на пелети, и тоа:

- фискална сметка или

- фактура со извод од деловна банка (со датум по денот на објавување на Јавниот оглас);

- изјава заверена на нотар дека барателот досега нема искористено средства од Буџетот на Република Северна Македонија за купување на печки на пелети (образецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk);

- потврда од работодавецот за висината на исплатата плата и извод од банка за последните три (3) месеци за подносителот и на членовите на потесното семејство (доколку се вработени);

- потврда од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија со која се докажува дека членовите на потесното семејство не се вработени, доколку истите не се вработени;

- доказ за членовите на потесното семејство на барателот (извод од венчани, потврда за развод или посмртница за член од семејството) и

- изјава дека барателот морално, материјално и кривично одговара за внесените податоци (личните податоци и финансиските средства), потпишана од подносителот на барањето (заверена на нотар).

в) барањето за искористување на правото на надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје, со назнака – „ранлив потрошувач“

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои ќе бидат утврдени во Јавниот оглас.

Едно лице, односно едно домаќинство може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

За датум на пристигање на барањето се смета датумот на пристигнување и заведување во евиденцијата на архивата на Министерството за економија најдоцна до 15:30 часот истиот работен ден.

3. Доделувањето на надоместокот за барателите од точка 1 и точка 2 од овој дел ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен“.

Точката 2 која станува точка 4 се менува и гласи:

„ 4. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 3 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

а) Министерството за економија во третиот квартал од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен во времетраење од 30 дена. Министерството за економија може да го продолжи времетраењето на јавниот оглас во случај на недоволен број поднесени барања за точките 1 и 2 од овој дел.

б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 3 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од три члена и нивни заменици.

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполнителноста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

г) Комисијата ќе ги разгледа пристигнатите барања поднесени заклучно со последниот ден наведен во јавниот оглас, заедно со потребната документација, и ќе го утврди точниот број на пристигнати уредни и комплетни барања, според принципот „прв дојден прв услужен“.

Министерството за економија го задржува правото да изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање.

Лицата од точките 1 и 2 од овој дел кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за оваа намена.

Министерството за економија ќе објави Листа на баратели од точка 1 од овој дел кои го остваруваат правото на надомест и Листа на ранливи потрошувачи од точка 2 на овој дел кои го остваруваат правото на надомест на својата веб-страница.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6724/2
10 септември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3003.

Врз основа на член 58-а став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИТЕ ИЗВОРИ НА АРОМИ ()

Член 1

Во Правилникот на посебните барања за екстракциони средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производството на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми „Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/16, Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен ден од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1723/3
12 јули 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2016/1855 на Европскиот парламент и на Советот од 19 октомври 2016 година за усогласување на законодавството на земјите членки за екстракциони растворувачи кои се употребуваат во производство на прехранбени производи и состојки на храна (CELEX број 32016L1855).

Прилог

Екстракциони растворувачи кои можат да се употребуваат во тек на преработката на сировини, на храна, на компоненти на храна или на состојки на храна

Дел 1

Екстракциони растворувачи кои се користат во согласност со добра производна пракса за сите намени¹

Име:
 Пропан
 Бутан
 Етил ацетат
 Етанол
 Јаглероден диоксид
 Ацетон²
 Азотен оксид

Дел 2

Екстракциони растворувачи за кои се специфицирани условите за употреба

Име	Услови за употреба (краток опис на екстракцијата)	Максимални дозволени нивоа на резидуи во екстрахираната храна или состојка на храна
Хексан ³	Производство или фракционирање на масти и масла и производство на какао путер	1 мг/кг во маст, масло или какао путер
	Производство на обезмастени протеински производи и обезмастени брашна	10 мг/кг во храна која содржи обезмастени протеински производи и обезмастени брашна
		30 мг/кг во обезмастени производи од соја, наменети како такви за крајниот потрошувач
	Производство на обезмастени житни никулци	5 мг/кг во обезмастени житни никулци
Метил ацетат	Декофеинизација или отстранување на иританси и горчливи материи од кафе или чај	20 мг/кг во кафе или чај
	Производство на шеќер од меласа	1 мг/кг во шеќер
Етилметилкетон ⁴	Фракционирање на масти и масла	5 мг/кг во маст или масло
	Декофеинизација или отстранување на иританси и горчливи материи од кафе и чај	20 мг/кг во кафе или чај
Дихлорометан	Декофеинизација или отстранување на иританси и горчливи материи од кафе и чај	2 мг/кг во пржено кафе и 5 мг/кг во чај
Метанол	За сите употреби	10 мг/кг
Пропан-2-ол	За сите употреби	10 мг/кг
Диметил етер	Подготовка на обезмастени протеински производи од животинско потекло, вклучувајќи и желатин ⁵	0.009 мг/кг во обезмастени протеински производи од животинско потекло, вклучувајќи и желатин
	Подготовка на колаген ⁶ и деривати на колаген, со исклучок на желатин	3 мг/кг во колаген и деривати на колаген, со исклучок на желатин

Дел 3

Екстракционни растворувачи за кои се специфицирани условите за употреба

Име	Максимални дозволени нивоа на резидуи во храната како резултат на употреба на екстракционни растворувачи во подготовката на ароми од природни ароматични материи
Диетил етер	2 мг/кг
Хексан ¹	1 мг/кг
Циклохексан	1 мг/кг
Метил ацетат	1 мг/кг
Бутан-1-ол	1 мг/кг
Бутан-2-ол	1 мг/кг
Етилметилкетон ²	1 мг/кг
Дихлорометан	0,02 мг/кг
Пропан-1-ол	1 мг/кг
1,1,1,2-тетрафлуороетан	0,02 мг/кг
Метанол	1,5 мг/кг
Пропан-2-ол	1 мг/кг

¹ Екстракционниот растворувач се употребува согласно правилата за добра производна пракса доколку неговата употреба резултира со присуство на резидуи или деривати само во технички неизбежни количества, кои не претставуваат опасност по човековото здравје.

² Употребата на ацетон при рафинирање на масло од маслинова пулпа не е дозволена.

³ Хексан означува комерцијален производ кој се состои воглавно од ациклични заситени јаглеродороди кои содржат шест јаглеродни атоми и се дестилирани помеѓу 64°C и 70°C. Не е дозволена комбинирана употреба на хексан и етилметилкетон.

⁴ Нивото на n-Хексан во овој растворувач не треба да надминува 50 мг/кг. Не е дозволена комбинирана употреба на хексан и етилметилкетон.

⁵ „Желатин“ значи природен, растворлив протеин, желатинизиран или нежелатинизиран, добиен со делумна хидролиза на колаген од животински коски, кожа, тетиви или жили, во согласност со соодветните барања од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (**).

⁶ „Колаген“ е производ добиен од протеини добиени до животински коски, кожи и тетиви и произведен во согласност со соодветните барања од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (**).

⁷ Не е дозволена комбинирана употреба на хексан и етилметилкетон.

(**) Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр.853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебните хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853)

3004.

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/19, 78/19, 111/19 и 121/19), Прилогот 6, Дел 4 и Дел 8В се заменува со нов Прилог 6, Дел 4 и Дел 8В кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1976/2
4 септември 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 6
"Дел 4"

Листа на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од копитари и чапунари (*)

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (*)	Почетен датум (*)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
AL - Албанија	AL-0	Цела држава	-				
AR - Аргентина	AR-0	Цела држава	EQU				
	AR-1	Провинциите: Буенос Аирес, Катамарка, Корrientес (освен деловите Берон де Астрада, Капитал, Емпедрало, Генерал Паз, Итати, Мобуруја, Сан Косме и Сан Луис дел Палмар), Ентре Риос, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, дел од Неуквен (со исклучок на територијата од AR-4), дел од Рио Негро (со исклучок на територијата од AR-4), Сан Хуан, Сан Луис, Санта Фе, Тукуман, Кордоба, Ла Пампа, Сантјаго дел Естеро, Чако, Формоса, Чуудун и Салта (со исклучок на зоната вклучена во AR-3).	BOV RUF RUW (*)	A	1		1 август 2010
	AR-2	Провинциите: Чубут, Санта Круз, Тиера дел Фуего, дел од Неуквен (со исклучок во Конфлурнишката зоната лоцирана источно од Провинцискиот пат 17, и во Пикун Леуфу зоната лоцирана источно од провинцискиот пат 117), Дел од Рио Негро (освен: во Авеландеа зоната која се наоѓа северно од Провинцискиот пат 7 и источно од Провинцискиот пат 250, во Конеса зоната лоцирана источно од Провинцискиот патот 2, во Ел Куј зоната лоцирана северно од Провинцискиот патот 7 од раскрсницата со провинцискиот пат 66 до границата со Одделот Авеландеа, и во Сан Антонио зоната лоцирана источно од Провинциските патиништа 250 и 2).	BOV OVI RUW RUF				1 август 2008 година

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (2)	Почетен датум (2)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
	AR-3	Дел од Салта: регионот од 25 км од границата со Боливија и Парагвај која се простира од Дистриктот Санта Каталина во Провинцијата Јују до Дистриктот Ланши во Провинцијата Формоса (бившата тампон зона под голем надзор)	BOV RUW RUF	A	1		1 јули 2016 година
AU - Австралија	AU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BA - Босна и Херцеговина (2b)	BA-0	Цела држава	BOV, OVI, POR(2b), EQU, RUF, RUW, SUF, SUW			31.12.2019 година (2b)	
BH - Бахреин	BH-0	Цела држава	-				
BR - Бразил	BR-0	Цела држава	EQU				
	BR-1	Државата Минас Герас, Државата Еспирито Санто, Државата Гонас, Државата Мато Гросо, Државата Рио Гранде До Сул, Државата Мато Гросо До Сул (освен територијата вклучена во BR-4)	BOV	A и H	1		1 декември 2008 година
	BR-2	Државата Санта Катарина	BOV	A и H	1		31 јануари 2008 година
	BR-3	Државите Парана и Сао Пауло	BOV	A и H	1		1 август 2008 година
	BR-4	Дел од државата Мато Гросо До Су: освен за зони 15 км од надворешните граници на општините Порто Муртинхо, Каракол, Бела Виста, Антонио Жоао, Понта Пира, Арал Морелра, Коронел Сапуцана, Параисос, Сете Куедас, Јапора, и Мундо Ново и зони во општините Корумба и Ладарио (зони кои претходно биле назначени за висок надзор)	BOV	A и H	1		1 јули 2016 година
BW - Боцвана	BW-0	Цела држава	EQU, EQW				
	BW-1	Зони под ветеринарна контрола за болести: 3с, 4b, 5, 8, 9 и 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 Мај 2011 година	26 јуни 2012 година
	BW-2	Зони под ветеринарна контрола за болести: 10, 11, 13 и 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		7 март 2002 година
	BW-3	Зона под ветеринарна контрола за болести: 12	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	20 октомври 2008 година	20 јануари 2009 година

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (2)	Почетен датум (2)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
	BW-4	Зона под ветеринарна контрола за болести 4а, освен засилената тампон зона под надзор од 10 km по должина на границата со зоната каде што се спроведува вакцинација за болеста лигавка и шап и реоните во кои контролирано се одгледува дивеч	BOV	F	1	28 мај 2013 година	18 февруари 2011 година
	BW-5	Зона под ветеринарна контрола за болести 6а и 6б	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	28 мај 2013 година	18 август 2016 година
BY - Белорусија	BY-0	Цела држава	-				
BZ - Белиз	BZ-0	Цела држава	BOV, EQU				
CA - Канада	CA-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G			
CH - Швајцарија	CH-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CL - Чиле	CL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF				
CN - Кина	CN-0	Цела држава	-				
CO - Колумбија	CO-0	Цела држава	EQU				
CR - Коста Рика	CR-0	Цела држава	BOV, EQU				
CU - Куба	CU-0	Цела држава	BOV, EQU				
DZ - Алжир	DZ-0	Цела држава	-				
ET - Етиопија	ET-0	Цела држава	-				
FK - Фолкландски Острови	FK-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU				
GL - Гренланд	GL-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
GT - Гватемала	GT-0	Цела држава	BOV, EQU				
HK - Хонг Конг	HK-0	Цела држава	-				
HN - Хондурас	HN-0	Цела држава	BOV, EQU				
IL - Израел (2)	IL-0	Цела држава	-				
IN - Индија	IN-0	Цела држава	-				
IS - Исланд	IS-0	Цела држава	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
JP - Јапонија	JP	Цела држава	BOV				28 март 2013 година
KE - Кенија	KE-0	Цела држава	-				
MA - Мароко	MA-0	Цела држава	EQU				
ME - Црна Гора (2b)	ME-0	Цела држава	BOV, OVI, POR (2b), EQU, RUF,			31.12.2019 година (2b)	

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (°)	Почетен датум (°)
			Образец (n)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			RUW, SUF, SUW				
MG - Мадагаскар	MG-0	Цела држава	-				
MU - Мауритиус	MU-0	Цела држава	-				
MX - Мексико	MX-0	Цела држава	BOV, EQU				
NA - Намибија	NA-0	Цела држава	EQU, EQW				
	NA-1	Јужно од оградата што се протега од Палграве Поинт на запад до Гам на исток	BOV, OVI, RUF, RUW	F и J	1		
NC - Нова Каледонија	NC-0	Цела држава	BOV, RUF, RUW				
NI - Никарагва	NI-0	Цела држава	-				
NZ - Нов Зеланд	NZ-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PA - Панама	PA-0	Цела држава	BOV, EQU				
PY - Парагвај	PY-0	Цела држава	EQU				
	PY-0	Цела држава	BOV	A	1		17 април 2015 година
RS - Србија (°)(26)	RS-0	Цела држава	BOV, OVI, POR(26), EQU, RUF, RUW, SUF, SUW			31.12.2019 година (26)	
RU - Русија	RU-0	Цела држава	-				
	RU-1	Областите Мурманск, Јамоло-Ненец автономната област	RUF				
SG - Сингапур (26)	SG-0	Цела држава	NZ-TRANSIT-SG (26)				
SV - Ел Салвадор	SV-0	Цела држава	-				
SZ - Свазиленд	SZ-0	Цела држава	EQU, EQW				
	SZ-1	Област западно од оградата „црвена линија“, која се протега северно од реката Усузу до границата со Јужна Африканска Република западно од Нкалапане	BOV, RUF, RUW	F	1		
	SZ-2	Области под ветеринарна контрола каде се врши надзор и вакцинација за Ливавка и шип како што е објавено во службен весник како Статутарен Инструмент под правно известување број 51 од 2001	BOV, RUF, RUW	F	1		4 август 2003 година
TH - Тајланд	TH-0	Цела држава	-				
TN - Тунис	TN-0	Цела држава	-				
TR - Турција	TR-0	Цела држава	-				
	TR-1	Провинциите Амисија, Анкара, Адни,	EQU				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (*)	Почетен датум (*)
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Баликешир, Бурса, Чанкири, Корум, Денизли, Измир, Кастамону, Кутахија, Маниса, Усак, Јолгат и Кириккале					
UA - Украина	UA-0	Цела држава	-				
US - САД	US-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G			
UY - Уругвај	UY-0	Цела држава	EQU				
			BOV	A и J	1		1 ноември 2001 година
			OVI	A	1		
ZA - Јужно Африканска Република	ZA-0	Цела држава	EQU, EQW				
	ZA-1	Цела држава освен: - дел од контролната област за лигавка и шип која се наоѓа во ветеринарните региони Мпузиланга и Северните провинции, во Нингавума дистриктот од ветеринарниот регион Натал и во пограничната зона со Боцвана источно од 28° географска должина, и - Кампердоун дистриктот во провинцијата Ква Зулу Натал	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 февруари 2011 година	
ZW - Зимбабве	ZW-0	Цела држава	-				
AT - Австрија	AT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BE - Белгија	BE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BG - Бугарија	BG-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
DE - Германија	DE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
GR - Грција	GR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
DK - Данска	DK-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
EE - Естонија	EE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум (°)	Почетен датум (°)
			Образец (H)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
IT - Италија	IT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
IE - Ирска	IE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CY - Кипар	CY-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LV - Латвија	LV-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LT - Литванија	LT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
LU - Луксембург	LU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
MT - Малта	MT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
UK - Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PL - Полска	PL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PT - Португалија	PT-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
RO - Романија	RO-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SV - Словачка	SV-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SI - Словенија	SI-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
HU - Унгарија	HU-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
FI - Финска	FI-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
FR - Франција	FR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW,				

Земја	Код на територијата	Опис на територијата	Ветеринарен сертификат		Посебни барања	Краен датум ⁽¹⁾	Почетен датум ⁽¹⁾
			Образец (и)	SG			
1	2	3	4	5	6	7	8
			SUF, SUW				
NL - Холандија	NL-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
CZ - Чешка	CZ-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
ES - Шпанија	ES-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
SE - Шведска	SE-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
HR - Хрватска	HR-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
NO - Норвешка	NO-0	Цела држава	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
KV - Косово	KV - 0	Цела држава	BOV, OVI				

⁽¹⁾ Не земјат ги во предвид посебните барања од сертификатите утврдени со договори на Република Северна Македонија со трети земји.

⁽²⁾ Месо од животни заклани на или пред датумот даден во колона 7 може да се увезе во Република Северна Македонија во рок од 90 дена од тој датум. Пратките кои патуваат по море може да се увезат во Република Северна Македонија доколку се сертифицирани пред датумот даден во колона 7 во рок од 40 дена од тој датум. (Забелешки: доколку нема датум во колона 7, се подразбира дека нема временска рестрикција).

⁽³⁾ За "POR": Месо од животни заклани на или пред датумот даден во колона 7 може да се увезе во Република Северна Македонија најдоцна до 31 декември 2019 година.

⁽⁴⁾ Само месо од животни кои се заклани на или после датумот даден во колона 8 може да се увезат во Република Северна Македонија. Доколку нема датум во колона 8, се подразбира дека нема временска рестрикција.

⁽⁵⁾ Со исклучок на Косово кое во моментот е под меѓународна администрација, согласно Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 10 јуни 1999 година.

⁽⁶⁾ Во понатамошниот текст се подразбира Државата Израел, со исклучок на териториите под израелска администрација од јуни 1967 година, имено Голанската висорамнина, појасот Газа, Источен Ерусалим и остатокот од Западниот брег.

⁽⁷⁾ За "RUW": Освен од следните оддели на провинцијата Коринтес: одделот Берон де Астрада, Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, Игати, Мбукуруја, Сан Косме и Сан Луис дел Палмар.

⁽⁸⁾ Само за свежо месо со потекло од Нов Зеланд, за кое Нов Зеланд е одобрен за увоз во Унијата, кое е придружено со соодветен модел на ветеринарно-здравствен сертификат издаден од надлежниот орган на Нов Зеланд, наменет за Унијата и да биде истоварен, со или без складирање и повторно натоварен во одобрен објект за време на транзит преку Сингапур.

⁽⁹⁾ По ввезувањето во Унијата, пратките треба да бидат придружени и од овој модел на ветеринарно-здравствен сертификат издаден во TRACES од страна на надлежниот орган на Сингапур и со соодветен модел на ветеринарно-здравствен сертификат за увоз на свежо месо издадено од надлежниот орган на Нов Зеланд, кој може да се приложи во TRACES од страна на надлежниот орган на Сингапур.

- = Не е пропишан сертификат и увозот на свежо месо е забранет (освен за тие видови, за кои е назначено во редот за цела држава)

1 = Категорија на ограничување:

Не е дозволен увоз на кланични отпадоци (освен дијафрагма и масетер од говеда).

В

Листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои се врши увоз на аквакултура кои се наменети за одгледување, рибарници и отворени објекти за украсни риби, украсни риби кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во

Прилог 14 од овој Правилник, и наменети за затворени објекти за украсни риби⁽¹⁾

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
AU	Австралија	X ⁽¹⁾				
BR	Бразил	X ⁽¹⁾				
CA	Канада	X			CA 0 ⁽¹⁾	Цела територија
					CA 1 ⁽¹⁾	Британска Колумбија
					CA 2 ⁽¹⁾	Алберта
					CA 3 ⁽¹⁾	Саскјуан
					CA 4 ⁽¹⁾	Манитоба
					CA 5 ⁽¹⁾	Њу Брунсвик
					CA 6 ⁽¹⁾	Нова Скотија
					CA 7 ⁽¹⁾	Островот на Принц Едвард
					CA 8 ⁽¹⁾	Њуфаунтленд и Лабрадор
					CA 9 ⁽¹⁾	Љукон
					CA 10 ⁽¹⁾	Северозападни Територии
					CA 11 ⁽¹⁾	Нунавут
					CA 12 ⁽¹⁾	Квебек
CL	Чиле	X ⁽¹⁾				Цела држава
CN	Кина	X ⁽¹⁾				Цела држава
CO	Колумбија	X ⁽¹⁾				Цела држава
CG	Конго	X ⁽¹⁾				Цела држава
CK	Острови Кук	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		Цела држава
HK	Хонг Конг	X ⁽¹⁾				Цела држава
ID	Индонезија	X ⁽¹⁾				Цела држава
IL	Израел	X ⁽¹⁾				Цела држава
JM	Јамјика	X ⁽¹⁾				Цела држава
JP	Јапонија	X ⁽¹⁾				Цела држава
KI	Кирибати	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		Цела држава
LK	Шри Ланка	X ⁽¹⁾				Цела држава
MH	Маршалски острови	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		Цела држава
MY	Малезија	X ⁽¹⁾				Полуостровска, Западна Малезија
NR	Науру	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		Цела држава
NU	Ниуе	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		Цела држава
NZ	Нов Зеланд	X ⁽¹⁾				Цела држава
PF	Француска Полинезија	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		Цела држава

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
PG	Папуа Нова Гвинеја	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
PN	Острови Питкерна	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
PW	Палау	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
RU	Русија	X (°)				Цела држава
SB	Соломонските острови	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
SG	Сингапур	X (°)				Цела држава
ZA	Јужно Афричка Република	X (°)				Цела држава
TW	Тајван	X (°)				Цела држава
TH	Тајланд	X (°)				Цела држава
TR	Турција	X (°)				Цела држава
TK	Токелау	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
TO	Тонга	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
TV	Тувалу	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
US	САД (°)	X		X	US 0 (°)	Цела држава
		X			US 1 (°)	Цела држава, освен следните држави: Њу Јорк, Охајо, Илиноис, Минесота и Пенсилванија
			X		US 2	Хумболд Беј (Калифорнија)
					US 3	Нетартс Беј (Орегон)
					US 4	Вилапа Беј, Тотен Нилет, Оукленд Беј, Куилсенс Беј и Дабоб Беј (Вашингтон)
					US 5	NELHA (Хаваи)
WF	Валис и Футуна	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
WS	Самоа	X (°)	X (°)	X (°)		Цела држава
AT	Австрија	X (°)	X	X		Цела држава
BE	Белгија	X (°)	X	X		Цела држава
BG	Бугарија	X (°)	X	X		Цела држава
DE	Германија	X (°)	X	X		Цела држава
GR	Грција	X (°)	X	X		Цела држава
DK	Данска	X (°)	X	X		Цела држава
EE	Естонија	X (°)	X	X		Цела држава
IT	Италија	X (°)	X	X		Цела држава
IE	Ирска	X (°)	X	X		Цела држава
CY	Кипар	X (°)	X	X		Цела држава
LV	Латвија	X (°)	X	X		Цела држава
LT	Литванија	X (°)	X	X		Цела држава
LU	Луксембург	X (°)	X	X		Цела држава
MT	Малта	X (°)	X	X		Цела држава
UK	Обединето Кралство	X (°)	X	X		Цела држава
PL	Полска	X (°)	X	X		Цела држава
PT	Португалија	X (°)	X	X		Цела држава

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
RO	Романија	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
SK	Словачка	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
SI	Словенија	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
HU	Унгарија	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
FI	Финска	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
FR	Франција	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
NL	Холандија	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
CZ	Чешка	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
ES	Шпанија	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
SE	Шведска	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
HR	Хрватска	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
NO	Норвешка	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
CH	Швајцарија	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
IS	Исланд	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
GL	Гренланд	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава
KV	Косово (*)	X ⁽¹⁾	X	X		Цела држава

(1) Според член 125 од овој правилник, видови украсни риби, кои не се приемливи на било која од болестите наведени во Прилог 14 од овој правилник, и видови украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени објекти за украсни риби, може да се увезат во Република Македонија и од прети земји или територии кои се членки на ОИЕ.

(*) Само од објекти за аквакултура одобрени од надлежен орган кои се наоѓаат на листата на одобрени објекти за увоз во Република Северна Македонија.

(A) Важи за сите видови риби.

(B) Важи само за Cyprinidae.

(C) Не важи за видови риби кои се приемливи на, или пак претставуваат преносители на вирусна хеморагична септикемија, според прилог 14 од овој правилник.

(D) Важи само за видови риби кои се приемливи на, или пак претставуваат преносители на вирусна хеморагична септикемија, според прилог 14 од овој правилник.

(E) /

(F) Важи само за увоз на видови украсни риби, кои не се приемливи на било која од болестите наведени во Прилог 14 од овој правилник, и видови украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени објекти за украсни риби.

(G) САД вклучува и Порто Рико, Дејствени Острови, Американска самоа, Гуам и Северни Маријана Острови.

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3005.

Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Северна Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 2.9.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ

Член 1

Член 8 дел I точка 4 се менува и гласи:

Награда во постапката пред нотар за предлог за издавање на нотарски платен налог, како и приговор против нотарски платен налог, во предлозите со вредност над 10.001,00 денар, изнесува 70% од предвидената во точка 2, а во постапката пред суд наградата е согласно предвидената во точка 2.

Член 2

Во Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, зборот „Македонија“ се заменува со зборовите „Северна Македонија“, а зборот „АКРМ“ се заменува со зборот „АКРСМ“.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-940/2
4 септември 2019 година
Скопје

Адвокатска комора
на Република Северна
Македонија
Претседател,
адвокат **Љубомир Михајловски**, ср.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622

